

20180831480

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумарска и ловна инспекција,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 мај 2018 година.

Бр. 08-2992/1  
2 мај 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

#### Член 1

Во Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 и 53/16), во членот 9 став (4) во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 5) алинеја 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (АРТИС) - најмалку ниво Б2 (В2).“

Точката 6) се брише.

#### Член 2

Во членот 15 ставови (1) и (2) во алинеите 4 бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во ставовите (1) и (2) алинејата 7 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Во ставовите (1) и (2) алинејата 8 се брише.

#### Член 3

Одредбите од членот 9 став (4) точка 5) од Закон за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 6/10, 36/11, 74/12, 164/13, 43/14, 33/15, 149/15 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 9 став (4) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.